

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Неделна<br/>Тема</b>                 | Што имам јас                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Содржина<br/>на денот</b>            | Пренеси ја топката                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Возраст</b>                          | 2-3 години                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Воспитувач</b>                       | Александра Миладинова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Дневни активности</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Здрави и<br/>безбедни<br/>навики</b> | Стекнување навики за држење на растојание.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Активности</b>                       | <p>Подвижна игра-Пренеси ја топката</p> <p>Возрасниот и детето во домот организираат игра со топка. Возрасниот му објаснува на детето како се игра со топка во домот, му ја подава да ја фати додека детето е во седната положба. Потоа играта продолжува во положба на стоење, возрасниот ја пушта топката да се тркала и стигне до детето за да ја фати и обратно. Може и да ја подаваат топката еден на друг со дофрлување. Исто така возрасниот може да ја тркала и да ја крие топката, а потоа да дава насока на детето да ја најде и да ја донесе. На крај може да се искористат повеќе мали шарени топчиња каде возрасниот ќе ги тркала на подот, а детето ќе ги собира и ги пренесува на своето место во корпата. Играта трае се додека детето има интерес.</p> |